

20160370940

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земање и пресаднување на делови на човечкото тело заради лекување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2016 година.

Бр. 08-1220/1  
22 февруари 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

#### Член 1

Во Законот за земање и пресаднување на делови на човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ број 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 124/15 и 149/15), во членот 33 став (1) зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

#### Член 2

Во членот 35 ставови (1) и (9) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Ставот (10) се брише.

Ставот (11) кој станува став (10) се менува и гласи:

„Образецот на барањето од ставот (4) на овој член и потребната документација за издавање на одобрението од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за здравство во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Ставовите (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24) и (25) се бришат.

Ставот (26) станува став (11).

#### Член 3

По членот 72 се додаваат два нови члена 72-а и 72-б, кои гласат:

„Член 72-а

Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице што ја води постапката за издавање на одобрението за увоз или извоз на ткива во Министерството за здравство ако не го издаде одобрението во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето со целокупната документација потребна за издавање на одобрението (член 35 став (9)).

Член 72-б

Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице кое ги врши работите за водење на Националниот регистар за клетки, ако не постапи во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето за добивање податоци (член 55-г став (2)).“.

Член 4

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 5

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).